



Друштво за осигурување
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ СТОРЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ
ВРШЕЊЕ НА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ – УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Февруари 2022 година

I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Во овие Услови цитираните поими ги имаат следните значења:

Осигурувач	друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје
Договорувач на осигурување	правно лице кое со осигурувачот склучува договор за осигурување;
Осигуреник	правно лице кое е регистрирано за вршење дејност Управување со отпад
Премија	цена на чинење на осигурувањето по договорот за осигурување;
Сума на осигурување	паричен износ на кој се склучува договорот за осигурување и кој претставува максимална можна обврска за осигурувачот во случај на настапување на осигуран случај;
Листа на покритие	потврда која привремено ја заменува полисата;
Полиса	документ на договорот за осигурување;
Извор на опасност	дејност (занимање), предмети (подвижни и недвижни) , правен однос или одредено својство од кое може да настане одговорност од дејност како ризик покриен со ова осигурување;
Трето лице-корисник на осигурувањето	трето лице во смисла на овие услови е секое физичко или правно лице кое не е осигуреник или договарач на осигурување, не е вработен кај договарачот или осигуреникот (физичко лице), не е содружник или акционер на договарачот или осигуреникот (правно лице) и кое трпи штета (материјална нематеријална-физичко лице и материјална – правно лице) од вршење на дејноста на осигуреникот.
Еколошко загадување	претставува штета настаната поради загадување предизвикано директно или индиректно од дејноста на осигуреникот (истекување или дисперзија на штетни материјали, течности и гасови на земја, во воздух или вода и трошоците за нивно остраснување).
Отпад	согласно овие посебни услови отпад е секоја материја или предмет што припаѓа во категориите на отпад од членот 25 на законот за управување со отпад што создавачот или поседувачот ја/го отфрла, има намера да ја/го отфрли или од него се бара да ја/го отфрли, освен: 1) радиоактивниот отпад; 2) отпадот што настанува при истражување, експлоатација, преработка и складирање на минералните сировини и работа на каменоломите; 3) гасовите што се испуштаат во атмосферата; 4) отпадните води, со исклучок на течниот отпад; 5) животинскиот отпад (трупови, ѓубриво, измет итн.), како и другите видови безопасни материјали од природно потекло, коишто можат да се искористат во земјоделството и 6) деактивираните експлозивни и распрскувачки средства и материји.

1. Склучување на договор за осигурување

Член 1

- 1) Договор за осигурување може да склучи правно лице кое има интерес да не настане осигурен случај, затоа што би претрпел некоја материјална загуба.
- 2) Договор за осигурување се склучува врз основа на усна или писмена понуда, а склучен е кога договорувачите ќе потпишат полиса за осигурување или листа на покритие.
- 3) Усната понуда направена до осигурувачот за склучување на договор за осигурување не ги обврзува ниту понудувачот ниту осигурувачот.
- 4) Писмената понуда направена на осигурувачот за склучување на договор за осигурување го обврзува понудувачот, ако тој не одредил покус рок, за време од осум дена од денот кога понудата пристигнала кај осигурувачот.
- 5) Ако осигурувачот во тој рок не ја одбие понудата која не отстапува од условите под кои тој го врши предложеното осигурување, ќе се смета дека тој ја прифатил понудата и дека договорот е склучен. Во тој случај договорот се смета склучен кога понудата пристигнала кај осигурувачот.
- 6) Ако осигурувачот по однос на примената понуда побара било каква дополна или измена, како ден на приемот на понудата ќе се смета денот кога осигурувачот ја примил бараната дополна или измена, односно кога ќе биде известен за прифаќање на неговите услови.
- 7) Одредбите од ставот 2 на овој член се применуваат и кога се врши измена на постојниот договор за осигурување.

2. Полиса и листа на покритието

Член 2

- 1) Во полисата за осигурување мораат да биде наведени: договорните страни, осигурениот интерес, ризикот опфатен со осигурувањето, траењето на осигурувањето и периодот на покритие, сумата на осигурување, висина на премијата, дата на издавањето на полисата и потписи и печати на договорните страни.
- 2) Полисата за осигурување може да биде привремено заменета со листа на покритието, во која се внесуваат суштествените состојки на договорот. Листата на покритие има важност 15 дена од денот на издавањето.
- 3) Осигурувачот е должен да го предупреди договорувачот на осигурувањето дека Општите услови за осигурување од одговорност и овие услови, се составен дел на договорот и да му го предаде нивниот текст, доколку тие услови не се отпечатени на самата полиса.
- 4) Извршувањето на обврските од претходниот став мора да биде констатирано на полисата.
- 5) Во случај на несогласување на некоја одредба од Општите и Посебните услови со некоја одредба од полисата ќе се применува одредбата од полисата.

3. Сума на осигурување

Член 3

- 1) Договор за осигурување се склучува на сума на осигурување.
- 2) Основа за утврдување на сумата на осигурување согласно овие услови претставува штета која може да настане со вршење на дејноста -Управување со отпад. Висината на сумата на осигурување зависи од процената на висината на ризикот на настанување на осигуран случај.
- 3) Сумата на осигурување се утврдува во Тарифата на премии и е базирана на принцип на фиксни износи дефинирани скалесто по тарифни групи.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на осигурување

Член 4

- 1) Предмет на осигурување согласно овие Услови е осигурување на законската одговорност за штети сторени на трети лица во рамки на вршење на регистрирана дејност - Управување со отпади.
- 2) Со ова осигурување се покрива одговорност за материјални и нематеријални штети настанати на трети лица.
- 3) трето лице во смисла на овие услови е секое физичко или правно лице кое не е осигуреник или договарач на осигурување, не е вработен кај договарачот или осигуреникот (физичко лице), не е содружник или акционер на договарачот или осигуреникот (правно лице) и кое трпи штета (материјална нематеријална-физичко лице и материјална – правно лице) од вршење на дејноста на осигуреникот.

2. Важност на договорот

Член 5

1. Договорот за осигурување може да се склучи со одреден рок на траење и со неодреден рок на траење, кој се продолжува од година во година.
2. Осигурителното покритие, согласно овие услови важи само на територијата на Р.Северна Македонија.

3. Осигуран случај

Член 6

- 1) Настанот кој е предмет на осигурување и заради чиво евентуално настанување осигуреникот има интерес да склучи договор за осигурување (осигурен случај) мора да биде иден, неизвесен и независен од волјата на осигуреникот или третото лице.
- 2) Се смета дека настанал осигурен случај во оној момент кога оштетениот (третото лице) започнал да трпи штета настаната од осигуреникот во рамки на вршење на неговата регистрирана дејност.
- 3) Договорот за осигурување е ништовен, ако во моментот на неговото склучување веќе настанал осигурениот случај, или тој бил во настапување, или било извесно дека ќе настапи.

4. Правна ситуација по настанување на осигурениот случај

Член 7

- 1) Ако во текот на еден ист период на осигурување настанат повеќе осигурени случаи еден по друг, надоместот од осигурувањето за секој од нив се одредува и исплаќа во целост, со тоа што збирот на сите надоместоци за сите осигурани случаи настанати во периодот на траење на осигурувањето не можат да ја надминат сумата на осигурување утврдена во договорот за осигурување (годишен агрегат).
- 2) Висината на годишниот агрегат се утврдува во Тарифата на премии.

5. Начин на известување

Член 8

- [1] Документацијата кон Договорот за осигурување и во врска со Договорот за осигурување мора да биде на македонски јазик и во пишана форма, или во договорена електронска форма, и стапува на сила од денот на прием.
- [2] Сите известувања и изјави што треба да се дадат според одредбите на Договорот за осигурување мора да бидат во писмена форма.

[3] Како ден на прием се смета следниот работен ден после препорачано предадената пратка, пратена на последната дадена адреса од страна на примачот.

6. Промена на адреса или назив на договарачот/осигуреникот

Член 9

- 1) Осигуреникот е должен за промената на името или адресата, односно промената на називот на фирмата и седиштето да го извести и осигурувачот во рок од 15 дена од денот на настанувањето на промената.
- 2) Известувањето станува полноважно од денот од кога би било полноважно доколку не дошло до промена од ставот 1 на овој член.

7. Измени на Условите за осигурување и тарифи на премии

Член 10

- [1] Ако осигурувачот ги промени условите за осигурување или тарифата на премии, треба да го извести договарачот на осигурувањето барем 60 дена пред почетокот на тековната година на осигурување.
- [2] Договарачот на осигурувањето има право 60 дена по приемот на известувањето да го откаже Договорот за осигурување. Договорот престанува да важи со завршувањето на тековната година на осигурување.
- [3] Ако договарачот на осигурувањето не го откаже Договорот за осигурување во рокот утврден во став 2 на овој член, следната година тој се менува согласно со новите услови за осигурување и тарифата на премии

III. ОБВРСКИ НА ОСИГУРЕНИКОТ И ПОСЛЕДИЦИ ОД НИВНОТО НЕИЗВРШУВАЊЕ

1. Пријавување на околности значајни за оцена на ризикот

Член 11

- 1) Пред склучување на договорот за осигурување, осигуреникот е должен да ги пријави на осигурувачот, сите околности значајни за оцена на ризикот, а кои му се познати или не можеле да му останат непознати.
- 2) Ако осигуреникот намерно поднел неточна пријава или намерно премолчел некоја околност значајна за оцена на ризикот, заради што, доколку би ја знаел таа околност осигурувачот не би склучил договор, осигурувачот може да бара поништување на договорот. Во случај на поништување на договорот од причините наведени во овој став осигурувачот ги задржува наплатените премии и има право да бара исплата на премијата за временскиот период на осигурување, во кој го побарал поништувањето на договорот. Правото на осигурувачот да бара поништување на договорот за осигурување престанува ако тој во рок од три месеци од денот на создавањето за неточноста на пријавата или за премолчувањето, не му изјави на договорувачот на осигурувањето дека нема намера да го користи тоа право.
- 3) Ако осигуреникот направил неточна пријава или пропуштил да даде известување за кое е должен, а тоа не го направил намерно, осигурувачот може, по свој избор, во рок од еден месец од дознавањето на неточноста или нецелосноста на пријавата да изјави дека го раскинува договорот или да предложи зголемување на премијата сразмерно на поголем ризик. Договорот во тој случај престанува по истек на четиринаесет дена од кога осигурувачот својата изјава ја соопштил на осигуреникот, а во случај на предлог од осигурувачот премијата да се зголеми, раскинувањето настапува по самиот Закон ако договорувачот на осигурувањето не го прифати предлогот во рок од четиринаесет дена откако го примил. Во случај на раскинување на договорот осигурувачот е должен во рок од 60 дена да го врати делот од премијата што отпаѓа на времето до крајот на временскиот период на осигурувањето. Ако осигуреникот случај настане пред да се утврди неточноста или нецелосноста на пријавата или по тоа, но пред раскинувањето на договорот односно пред постигнување на спогодба за

зголемување на премијата, надоместокот се намалува во сразмер помеѓу стапката на платените премии и стапката на премиите што би требало да се платат според вистинскиот ризик.

4) Одредбите од претходните ставови за последиците поради неточна пријава или премолчување на околностите значајни за оцена на ризикот се применуваат и во случаите на осигурување склучени од име и за сметка на други, или во корист на трети за туѓа сметка, или за сметка на оној на кого се однесува ако тие лица знаеле за неточноста на пријавата или премолчувањето на околностите значајни за оцена на ризикот.

5) Осигурувачот на кого во моментот на склучување на договорот му биле познати или не можеле да му останат непознати околностите што се значајни за оцена на ризикот, а кои осигуреникот неточно ги пријавил или премолчел не може да се повикува на неточноста на пријавата или премолчувањето. Истото важи и во случај кога осигурувачот дознал за тие околности за време на траење на осигурувањето а не ги користел законските овластувања.

2. Плаќање на премијата

Член 12

[1] Договорувачот на осигурувањето е должен да ја плати премијата за осигурување, а осигурувачот е должен да ја прими уплатата на премијата од секое лице кое има правен интерес за таа да биде платена.

[2] Договорарот на осигурувањето ја плаќа премијата одеднаш, освен ако не е поинаку договорено.

[3] Ако е договорено плаќање на рати, тогаш договорарот на осигурувањето ја плаќа првата рата во моментот на склучување на Договорот за осигурување или издавањето на лист на покритие, освен ако не е поинаку договорено.

[4] Осигурувачот има право сите доспеани неплатени рати од премијата да му ги одбие на осигуреникот при исплатата на штета. Кај тотална штета, сите неплатени рати од премијата доспеваат за наплата и се одбиваат од износот за надоместок на штета при исплатата.

[5] Ако на договорарот на осигурувањето му се признал попуст за времетраење на осигурувањето, а осигурувањето од кои било причини престанало пред истекот на тоа време, осигурувачот има право да ја наплати разликата до премијата што договорарот на осигурувањето би требало да ја плати кога Договорот за осигурување би бил склучен само за периодот до прекинувањето. Во случај да престане важноста на Договорот за осигурување поради неплаќање на доспеаната премија, договорарот треба да ја плати премијата за неплатеното време до денот на престанок на важноста на Договорот за осигурување. Ако до денот на престанок на осигурувањето настанал осигурен случај за кој осигурувачот исплатил оштета, договорарот на осигурувањето е должен да ја плати целокупната премија за тековната година на осигурување

[6] Ако премијата за осигурување не е платена до стасаноста, осигурувачот може да го извести договорарот да ја плати премијата за осигурување. Ако премијата за осигурување не е платена во рокот што е наведен во известувањето, а кој не може да биде пократок од триесет (30) дена, осигурувачот може да го раскине Договорот за осигурување без отказан рок, при што на осигурувачот му припаѓа стасаната премија за осигурување.

[7] Во случај на доцнење со плаќање на премијата, осигурувачот има право да пресмета и законска затезна камата.

[8] Со неплаќање на премијата за осигурување, договорарот не може еднострано да го раскине осигурувањето.

Поврат на премија

Член 13

[1] Во случај на предвремено раскинување на Договорот за осигурување, осигурувачот е должен да врати дел од премијата за неискористеното време на осигурување, ако осигурената опасност престанала да постои по склучување на Договорот за осигурување.

[2] Ако осигурената опасност престанала да постои пред почетокот на покритието, осигурувачот ја враќа целокупната уплатена премија, намалена за манипулативните трошоци.

[3] Во другите случаи на престанување на важноста на Договорот за осигурување пред крајот на периодот за кој е платена премијата, на осигурувачот му припаѓа премија до денот до кој трае покритието, освен ако не е поинаку договорено.

[4] Враќање на премијата на барање на осигуреникот може да се изврши само врз основа на докази за исполнети услови за поврат на премија

3. Известување на осигурувачот за промена на ризиците

Член 14

1) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот за секоја промена на околностите која може да биде од значење за оцена на ризикот. Тој е должен без одлагање да го извести осигурувачот за зголемување на ризикот ако ризикот е зголемен од некоја негова постапка, а ако зголемувањето на ризикот настанало без негово учество, тој е должен да го извести во рок од 14 дена од кога за тоа дознал.

4. Обврска на осигуреникот кога ќе настане осигуран случај

Член 15

1) Кога ќе настане осигурен случај врз основа на кој се бара надомест на штета од осигурувањето, осигуреникот е должен да постапи на овој начин:

(1) Веднаш да превземе се што е во негова можност за да ги ограничи неговите штетни последици и при тоа да се придржува кон упатствата што му ги дал осигурувачот или неговиот претставник;

(2) Да го извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена откако тоа го дознал;

2) Осигуреникот е должен, на осигурувачот да му ги даде сите податоци и други докази потребни за утврдување на причината, обемот и висината на штетата. Осигурувачот исто така може да бара осигуреникот и/или оштетениот да достават и други докази, ако тоа е неопходно за мериторно решавање на барањето за надомест на штета.

3) Ако осигуреникот не ја изврши својата обврска за известување на осигурувачот од став 1), точка (2) од овој член, должен е да ја надомести на осигурувачот штетата која тој би ја трпел поради пропуштање.

Член 16

1. Согласно со овие услови, осигуреникот не е овластен:

(а) да прифати одговорност;

(б) да превзема дејствија кои би значеле прифаќање на одговорноста;

(в) да одбие или прифати оштетно барање;

(г) да се откаже од правото на регрес,

без претходна согласност од осигурувачот.

2. Осигуреникот е должен да му го препушти раководењето и контролата на оштетните барања на осигурувачот и тоа:

(а) да ја води одбраната на осигуреникот од оштетни побарувања;

(б) да ја превземе и раководи одбраната и ликвидацијата на оштетни побарувања и да превземе гонење во своја корист на лицата виновни за настанот во име на осигуреникот;

(в) да му ги префрли сите права за регрес против лицата виновни за настанување на штетниот настан било пред и или по обештетувањето од страна на осигурувачот;

(г) да му овозможи потполна слобода во одлучувањето на осигурувачот дали тој ќе раководи со судскиот процес било пред или по ликвидација на штета.

3. Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот за секоја промена во изложеноста на ризици до кои дошло поради промени во работењето, при што осигурувачот го задржува правото да го прифати или одбие покритието поради промената, како и да пресмета додатна премија.

IV. ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

1. Висина на надоместокот

Член 17

- 1) Доколку настапи осигуран случај, осигурувачот е во обврска на оштетениот да исплати надоместок на штета во висина утврдена со записникот за процена, но најмногу до сумата на осигурување.
- 2) Надоместокот од став 1 на овој член опфаќа материјални и/или нематеријални штети настанати на трети лица со вршење на работи од делокругот на регистрираната дејност на осигуреникот.
- 3) Основица за утврдување на висината на штета претставува сумата на осигурување определена во полисата за осигурување, која сума воедно претставува и максимална можна обврска на осигурувачот.

2. Договорено самоучество (франшиза)

Член 18

- 1) Ако е договорено осигуреникот сам да сноси еден дел од штетата (договорено самоучество-франшиза), ако настапи осигурен случај, надоместот ќе се утврди во висина на проценета вредност намалена за висината на договореното самоучество.
- 2) Оштетениот има право износот на франшиза да го побарува од осигуреникот.

3. Процена на висина на штета

Член 19

- 1) Кога ќе ја прими пријавата за настанат осигуран случај, осигурувачот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена, да пристапи кон утврдување и процена на штетата. Проценката на висината на штета ја врши стручно лице (проценител) на осигурувачот.

4. Исплата на надоместокот од осигурување

Член 20

- 1) Кога ќе се случи осигурен случај, осигурувачот е должен да го исплати надоместот во рок од 14 дена, сметајќи од денот кога е комплетирана документацијата потребна за мериторно решавање на барањето за надомест на штета.

V. ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

1. Почеток на дејство на осигурувањето

Член 21

- 1) Доколку на поинаков начин не е договорено, договорот за осигурување произведува свое дејство по истекот на 24 (дваесетичетвртиот) час, од денот кој во полисата е назначен како ден на почетокот на траењето на осигурувањето, па се до завршувањето на последниот ден од рокот за кој осигурувањето е договорено.
- 2) Ако осигурувањето е склучено со одреден рок на траење, договорот на осигурување неможе еднострано да биде раскинат пред истекот на рокот, освен во случаи предвидени со закон.
- 3) Ако рокот на траење на осигурувањето не е одреден со договор, секоја странка може да го раскине договорот со денот на втасаноста на премијата, известувајќи ја по писмен пат другата странка најдоцна три месеци пред втасаноста на премијата.
Во тој случај договорот за осигурување престанува со истекот на дваесетичетвртиот час од последниот ден од тековната година на осигурувањето.

- 3) Ако осигурувањето е склучено во рок подолг од пет години, секоја странка може, по истекот на овој рок, со отказан рок од шест месеци, писмено да и изјави на другата странка дека го раскинува договорот.
- 4) Со договорот не може да се исклучи правото на секоја страна да го раскине договорот како е напред изнесено.
- 5) Ако договорувачот на осигурувањето го раскине договорот склучен на рок подолг од 5 години, должен е да ја плати разликата на премијата со одобрен попуст за времетраењето на осигурувањето.

VI. ШТЕТА И ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ

1. Штети покриени со осигурувањето

Член 22

1. Осигурувачот е должен да надомести штети на трети лица настанати како резултат на вршењето на регистрираната дејност на осигуреникот и тоа:
 - телесни повреди или смрт на физичко лице
 - штети на имот,кои настанале во периодот на осигурување, на територијата наведена во полисата за осигурување и во врска или од дејноста на осигуреникот.
2. законска одговорност за трошоци кои ги имал поднесувачот на оштетното барање за пријавениот штетен настан.
- 3.(а) плаќање на хонорари за иследници во случај на смртен случај или фатална повреда или при судски постапки на суд кои произлегуваат од неисполнување или прекршување на законски одредби поради кои дошло до штета која може да биде предмет на обештетување по овие услови.
(б) сите останати трошоци во врска со нешто што може да стане предмет на оштетно побарување по овие услови со претходна согласност на осигурувачот.
Обврската на осигурувачот по било која основа не може да биде на поголема од износот наведен во полисата за осигурување како сума на осигурување.
4. Одговорност на осигуреникот за штети од загадување поради загадување предизвикано директно или индиректно од истоварување, истекување или дисперзија на штетни материји, течности и гасови на земја во воздух или вода и трошоците за нивно отстранување

2. Штети што не се покриени со осигурувањето

Член 23

Осигурувачот не е во обврска да исплати надомест на штета, ако таа е предизвикана од:

1. Одговорност на осигуреникот како работодавач, односно штети настанати на вработени за време додека се вработени од страна на осигуреникот.
2. Одговорност на осигуреникот за исплата на плати и придонеси од плати на вработените.
3. Одговорност на осигуреникот од користење на моторни возила, пловни објекти и воздухоплови.
4. Одговорност на осигуреникот за штети поради давање на совет, дизајн и технички податоци.
5. Одговорност на осигуреникот за штети на имот во сопственост на осигуреникот, за имот за кој се грижи, се во надлежност или под контрола на осигуреникот или вработените
6. Одговорност на осигуреникот за штети на имот или дел од имот на кој работи или работел осигуреникот.
7. Штети на отпадот
8. Одговорност на осигуреникот за еколошки загадувања настанати во време на транспорт на отпадот.
9. Штети кои произлегуваат од некој договор и или спогодба и
 - (а) предизвикуваат плаќање на пенали поради неисполнување на договор
 - (б) произлегуваат од груба небрижност на трети лица
 - (в) се однесуваат на законска одговорност за кое се бара сеопфатно покритие освен ако таквата одговорност би произлегла и без постоење на тој договор или спогодба.

10. Финансиски загуби.

11. Штети предизвикани од радиоактивна контаминација и тоа директно или индиректно предизвикани од:

(а) јонизирачка радијација или контаминација од било кое нуклеарно гориво или нуклеарен отпад од соговорување на нуклеарно гориво

(б) радиоактивни експлозивни или други опасни материи од составот на нуклеарни оружја.

12. За штети како последица на војна или воена инвазија, дејство на странски воени агресии (било објавени или необјавени), граѓанска војна, востание, револуција, побуна или воен или цивилен удар.

VII. ПРЕМИНУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИКОВОТО ПРАВО СПРЕМА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВРЗ ОСИГУРУВАЧОТ (СУБРОГАЦИЈА)

Член 24

1) Со исплатата на надоместокот на штета, осигурувачот се стекнува со право на регрес во однос на лице кое е одговорно за настанување на штета.

2) Ако по вина на осигуреникот е оневозможен овој премин на правото врз осигурувачот во целост или делумно, осигурувачот се ослободува во соодветна мерка од своите обврски спрема осигуреникот.

3) Преминувањето на правата од осигуреникот врз осигурувачот не може да биде на штета на осигуреникот, па ако тој надомест, што осигуреникот го добил од осигурувачот, од било која причина е помал од штетата што ја претрпел, осигуреникот има право од средствата на одговорното лице да му се исплати остатокот на надоместот пред исплатата на побарувањата од осигурувачот по основа на правата што преминале врз него.

ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА

Член 25

1) Побарувањата на осигуреникот или на корисникот на осигурувањето, односно на трето лице од договорот за осигурување, застаруваат согласно одредбите од Законот за облигациони односи.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

член 26 Информации во врска со обработка на лични податоци

[1] Идентитет и контакт на податоците на контролорот и офицерот за заштита на личните податоци: Контролор: Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, Седиште во Скопје на ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2, e-mail: info@halkinsurance.com.mk, Офицер за заштита на личните податоци: dro@halkinsurance.com.mk. Дополнителни податоци за офицерот за заштита на личните податоци може да најдете на интернет страницата на Друштвото www.halkinsurance.com.mk.

член 27 Обработка и заштита на личните податоци

[1] Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на лични податоци на осигуреници, договорувачи на осигурување, нивните законски застапници или полномошници во согласност со одредбите на Законот за заштита на лични податоци и другите релеванти позитивни законски прописи, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на безбедност на личните податоци. Собраните лични податоци се дел од збирките на лични податоци на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, а Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во својство на контролор на личните податоци, истите ги користи согласно основните начела за обработка на лични податоци дефинирани во Законот за заштита на личните податоци.

член 27-а Правен основ за обработката на личните податоци

[1] Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје обработува лични податоци кои се неопходни при склучување на договорите за осигурување (полиси), врз основа на член 109 од Законот за супервизија на осигурување, а во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

[2] Личните податоци се неопходни за обработка од страна Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје со цел исполнување на правата и обврските што произлегуваат од договорот за осигурување, односно обработката на истите претставува основа за оценување на осигурително покритие и степен на оштета.

член 27-б Цели за обработката на личните податоци

[1] Личните податоци (телефонски број и електронска адреса – e-mail), Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги обработува со цел остварување на контакт заради ефикасно остварување на права и обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување (полиси). Овие податоци за цели доставување на рекламни материјали, промоции, понуди како и за други цели на директен маркетинг од страна на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ќе бидат искористени само доколку имате дадено согласност, преку одбирање на соодветната опција за согласност. [2] Со цел водење на постапка за надомест на штета и воспоставување на бази на податоци за настанати штети, оценување на осигурително покритие и степен на оштета Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје обработува и копии од документи во кои се содржани и лични податоци. [3] Личните податоци од став 1 и став 2 на овој член Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги обработува само врз основа на претходна согласност од субјектот на личните податоци, а недавањето на согласност за обработка на овие податоци може да има за последица несоодветно оценување на осигурително покритие или степен на оштета или пак неисплаќање на оштетно барање. [4] Согласноста за обработка на личните податоци од ставот 3 на овој член може да се повлече во секое време преку доставување на известување за повлекување на согласност по пошта на следната адреса: ул. Мајка Тереза бр.2, 1000 Скопје, со назнака за Офицерот за заштита на лични податоци или преку електронска адреса dpo@halkinsurance.com.mk. Со повлекување на согласноста за обработка на лични податоци Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ќе прекине со понатамошна обработка на личните податоци и истите ќе ги избрише од базите на податоци со што можат да настанат последици наведени во став 3 од овој член.

член 27-в Рокови на чување на лични податоци

[1] Личните податоци, Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги чува во рок за цело времетраење на договорниот облигационен однос, односно најмногу до 10 години по истекот на договорот за осигурување или во случај на настанување на штета, 10 години по затворањето на случајот на настанување на штетата, односно од денот на целосната исплата на надоместокот за настаната штета согласно член 109 став 8 од Законот за супервизија на осигурување. [2] По истекот на роковите од став 1 на овој член личните податоци ќе бидат избришани/уништени од базите на податоци на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје и истите нема да се обработуваат за други цели.

член 27-г Права на субјектите на личните податоци

[1] Остварување на правата кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на лични податоци, приговор и преносливост), се врши преку доставување на барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци: dpo@halkinsurance.com.mk. На истата електронска адреса може да се достави барање во врска со сите прашања поврзани со обработката на личните податоци. [2] Доколку субјектот на лични податоци смета дека обработката на личните податоци за целите наведени во член 35-б, од страна на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не е во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци, или пак смета дека е повредено некое право за заштита на личните податоци, има право да поднесе барање за утврдување на прекршување на прописите за заштита на личните податоци до Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија.

член 27-д Пренос на личните податоци

[1] Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје може да изврши пренос на лични податоци во земји членки на Европската Унија, земји членки на Европскиот економски простор и

трети земји. За вршење на преносот на лични податоци во земји членки на Европската унија и Европскиот економски простори се известува Агенцијата за заштита на личните податоци, а преносот на лични податоци во трети земји се врши по претходно добиено одобрени од страна на Агенцијата за заштита на личните податоци. При вршење на преносот на личните податоци се обезбедува високо ниво на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци. Исто така, се обезбедуваат сите неопходни заштитни мерки за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци преку стандардни клаузули за заштита на личните податоци кои се одобрени и објавени од страна на Европската комисија. Сите дополнителни информации во однос на заштитните мерки може да се добијат со поднесување на барање до пошта на следната адреса: ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2 со назнака за Офицерот за заштита на лични податоци или преку електронска адреса dpo@halkisnurance.com.mk.

член 27-f Обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг

[1] Личните податоци за цели на директен маркетинг, Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги обработува само врз основа на експлицитна согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг за своите услуги. [2] Согласноста за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече во секое време, бесплатно, со писмено барање (доставено на следната електронска адреса: dpo@halkinsurance.com.mk или по пошта до Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2, 1000 Скопје, со назнака “До Офицерот за заштита на лични податоци”).

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

член 28

[1] За односите од договорот за осигурување се применува правото на Република Северна Македонија.

[2] За односите меѓу осигурувачот, договарачот и осигуреникот кои не се договорени во договорот за осигурување, се применува Законот за облигациони односи.

Постапка по приговори

Во случај осигурувачот и осигуреникот да не се согласат по однос на обемот и висината на штетата, осигуреникот има право на приговор во рок од 8 дена од приемот на писменото известување од осигурувачот, до Второстепената комисија за решавање на штети по приговор, која е должна во рок од 30 дена да одговори по приговорот.

Постапка по жалба

Договорувачот, односно осигуреникот во однос на работењето на Друштвото има право на жалба до Агенцијата за супервизија на осигурување како орган надлежен орган за супервизија на друштвата за осигурување.

Решавање на спорови

Евентуалните спорови кои би произлегле од договорот за осигурување, договорните страни ќе ги решаваат спогодбено, а доколку до спогодба не дојде надлежен е Основен суд Скопје 2 Скопје.

Овие Услови се донесени врз основа на Овластување на Одборот на директори на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје дадено на својата редовна седница на 15.11.2021 година со Одлука бр.0203-09/08 и ќе се применуваат од 23.02.2022 година.

Главен извршен директор
Суат Инан

Извршен директор
Славчо Таушанов